

Jaroslav on. 28/12/23

Архивски знак: Shanja ark:
Рок на чување: Mati i ruajtjes:
20 година Nënshkrimi

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - РЕПУБЛИКА E KUVENDIT E VEREUT
АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
AGJENSIONI PËR ADMINISTRIM E PROMEN E KOMPICUAR
СКОПЈЕ - SHKUP

Примено: Pranuar më:			
31 01 2025			
Орг. Едини. Nj. org.	Број Numër	Период Përfaqë	Вреќност Vlera
05	543/1		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ Скопје

**Финансиски извештаи за годината што завршува
на 31 декември 2023**

и Извештај на независниот ревизор

**Сметка за средствата од буџетот на Република Северна Македонија
(Сметка 637, раздел 04013)**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1 - 3
Основни финансиски извештаи	
• <i>Биланс на состојбата</i>	4
• <i>Биланс на приходите и расходите</i>	5
Образложение кон основните финансиски извештаи	6 - 14
Прилог 1 – Годишен извештај	
Прилог 2 – Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**ДО РАКОВОДСТВОТО И ОСНОВАЧОТ НА
АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ Скопје***Извештај за финансиските извештаи*

Извршивме ревизија на приложените основни финансиски извештаи на сметката 637, раздел 04013 за средствата од буџетот на Република Северна Македонија на АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ Скопје (во понатамошниот текст „Агенцијата“), кои се состојат од Биланс на состојбата на ден 31 декември 2023 и Биланс на приходите и расходите за годината што тогаш завршува, како и образложението кон нив (во понатамошниот текст „финансиските извештаи“).

Одговорност на раководството за финансиските извештаи на сметката 637, раздел 04013 за средства од буџетот на Република Северна Македонија

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи на сметката 637, раздел 04013 за средствата од буџетот на Република Северна Македонија во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија, Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи на сметката 637, раздел 04013 за средствата од буџетот на Република Северна Македонија врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија и Законот за ревизија што се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи на сметката 637, раздел 04013 за средствата од буџетот на Република Северна Македонија не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и образложението во финансиските извештаи на сметката 637, раздел 04013 за средствата од буџетот на Република Северна Македонија. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи на сметката 637, раздел 04013 за средствата од буџетот на Република Северна Македонија, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на сметката 637, раздел 04013 за средства од буџетот на Република Северна Македонија на Агенцијата со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Агенцијата. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи на сметката 637, раздел 04013 за средствата од буџетот на Република Северна Македонија.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО РАКОВОДСТВОТО И ОСНОВАЧОТ НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ Скопје (продолжение)

Основа за мислење со резерва

Како што е наведено во Образложение 5 кон овие финансиски извештаи, од 2009 година Агенцијата користи плац во Миладиновци и магацини во Гевгелија и Идризово. За наведените објекти не била извршена проценка на вредноста и не биле вклучени во сметководствената евиденција на Агенцијата, ниту за истите Агенцијата поседува имотни листови со право на сопственост или користење. Поради наведеното, Агенцијата нема целосен увид и податоци за имотот со кој треба да управува согласно Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18). Понатаму, како што е наведено во Образложение 5, била направена промена на почетната состојба на акумулираната амортизација на градежните објекти на 1 јануари 2023 година во износ од 1,911 илјади денари, којашто се однесувала на непренесен износ во почетниот налог за пренос на акумулираната амортизација на градежните објекти од 31 декември 2022 година. Дополнително, за цели на усогласување на материјалната и сметководствената евиденција на материјалните и нематеријалните средства, во текот на годината биле извршени корекции за нивно намалување во сметководствената евиденција за износ од 9,277 илјади денари. Раководството сметало дека настанале грешки коишто било потребно да се корегираат, поради несоодветна функција на софтверската програма, поради што за корекциите не располагало со соодветна поткрепувачка документација. Како резултат на тоа, ние не можевме да ја потврдиме вредноста материјалните и нематеријалните средства, ниту на државниот - јавен капитал на 31 декември 2023 година.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за ефектите на прашањето наведено во основата за мислење со резерва, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на сметката 637, раздел 04013 за средствата од буџетот на Република Северна Македонија на АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ Скопје на 31 декември 2023 година, како и резултатите од работењето за годината што тогаш завршува во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија, Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници.

Обрнување внимание

Обрнуваме внимание на следново:

- 1) Како што е наведено во Образложение 13 кон финансиските извештаи, со допис бр. 10-345/1 од 16 февруари 2019 година, Министерството за правда на Република Северна Македонија – Управа за извршување на санкции ја информирало Агенцијата за започнување на активности за изградба на објекти во рамките на КПУ „Идризово“, со што на Агенцијата и била доделена нова локација во замена за плацот во Миладиновци и магацинот во Идризово. Градежните активности кои биле планирани за почетокот на 2020 година биле ставени во мирување поради погрешен број на парцела наведен во планската документација за урбанистички план во Агенцијата за планирање на просторот Скопје. Постапката за усогласување била во тек. Исто така, до датумот на овој Извештај, наведените градежни активности се уште не биле започнати. Во октомври 2023 година, Агенцијата подготвила идеен проект за магацин на КП 406 / 1 К.О. Идризово, со финансиска пресметка и по истата биле побарани средства од буџетот за продолжување на активностите.
- 2) Понатаму, како што е наведено во Образложение 13, на 13 март 2024 година, донесено е ново законско решение - Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка. Со овој закон се врши усогласување со Директивата 2014/42/EU на Европскиот парламент и Европскиот совет од 3 април 2014 за замрзнување и конфискација на предмети и приноси од казниво дело во Европската унија CELEX број 32014L0042. Со овој закон се уредува постапката за управување со привремено одземен имот и привремено одземените предмети и конфискуваниот имот и имотна корист како принос од кривично дело и одземените предмети во кривичната и прекршочната постапка, со трајно одземените предмети во управна постапка, водење на електронски регистар за одземен имот, како и основањето, надлежноста, управувањето, раководењето и други прашања поврзани со работата на Агенцијата.

Нашето мислење не е модификувано во однос на наведените прашања.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО РАКОВОДСТВОТО И ОСНОВАЧОТ НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ Скопје (продолжение)

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Агенцијата е одговорно за подготвување на годишниот извештај (прилог 1 кон финансиските извештаи на сметката 637, раздел 04013 за средствата од буџетот на Република Северна Македонија) и годишната сметка (прилог 2 кон финансиските извештаи на сметката 637, раздел 04013 за средствата од буџетот на Република Северна Македонија) во согласност со Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка и истите се бидат прифатени и одобрени од раководството на Агенцијата на 27 декември 2024 година. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиски извештаи на сметката 637, раздел 04013 за средствата од буџетот на Република Северна Македонија на Агенцијата. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи што се во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на сметката 637, раздел 04013 за средствата од буџетот на Република Северна Македонија на Агенцијата за годината што завршува на 31 декември 2023.

МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Јане Иванов
Овластен ревизор
Управител

Скопје
30 декември 2024 година



Јане Иванов
Овластен ревизор

Основни финансиски извештаи
(буџетска сметка 637, раздел 04013)
31 декември 2023 година

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
На 31 декември 2023 година
(износи во илјади денари)

Белешка	Годината што завршува на	
	31 декември 2023	31 декември 2022
АКТИВА		
Постојани средства		
Материјални и нематеријални средства	5	
	169,926	186,174
Тековни средства		
Парични средства	3	17
Активни временски разграничувања	4	2,906
	4,235	2,965
ВКУПНА АКТИВА	174,161	189,139
ПАСИВА		
Извори на деловни средства		
Државен-јавен капитал	7	
	169,926	186,174
Тековни обврски		
Краткорочни обврски кон добавувачи	6	1,884
Обврски кон вработените		2,179
Други обврски		155
Пасивни временски разграничувања		17
	4,235	2,965
ВКУПНА ПАСИВА	174,161	189,139

Образложението кон основните финансиски извештаи
претставува составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи за 2023 година се прифатени и одобрени од раководството на Агенцијата на 30 декември 2024 година.

Директор,
Ирена Илиевска

Основни финансиски извештаи
(буџетска сметка 637, раздел 04013)
31 декември 2023 година

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ
За годината што завршува на 31 декември 2023
(износи во илјади денари)

	Белешка	Година што завршува на	
		31 декември 2023	31 декември 2022
РАСХОДИ			
Тековни расходи			
Трошоци за вработените	9	(25,823)	(20,806)
Стоки и услуги	10	(6,304)	(8,279)
Разни трансфери	11	(885)	(560)
		(33,012)	(29,645)
Капитални расходи	12	(73)	(336)
ВКУПНО РАСХОДИ		(33,085)	(29,981)
ПРИХОДИ			
Трансфери од други нивоа на власт	8	33,085	29,981
ВКУПНО ПРИХОДИ		33,085	29,981

Образложението кон основните финансиски извештаи
претставува составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи за 2023 година се прифатени и одобрени од раководството на Агенцијата на 30 декември 2024 година.

в.д. Директор,
Ирена Илиевска

Образложение кон основните финансиски извештаи
(буџетска сметка 637, раздел 04013)
31 декември 2023 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИТЕ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА

За годината што завршува на
31 декември 2023

(износи во илјади денари)

	Државен-јавен капитал	Вкупно
На 1 јануари 2022	175,307	175,307
Добиени материјални средства без надоместок од Влада на РСМ	273	273
Ревалоризација	37,052	37,052
Тековна амортизација	(4,957)	(4,957)
Отпис на материјални средства	(22,867)	(22,867)
Корекција за претходни години	1,366	1,366
На 31 декември 2022 година	186,174	186,174
На 1 јануари 2023	186,174	186,174
Добиени материјални средства без надоместок од Влада на РСМ	2,662	2,662
Ревалоризација	-	-
Тековна амортизација	(7,772)	(7,772)
Промена на почетната состојба (Образложение 5)	(1,911)	(1,911)
Останати корекции за годината (Образложение 5)	(9,227)	(9,227)
На 31 декември 2023 година	169,926	169,926

Образложение кон основните финансиски извештаи
(буџетска сметка 637, раздел 04013)
31 декември 2023 година

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ Скопје е владина државна институција формирана во согласност со Уставот и законите на Република Северна Македонија. Агенцијата официјално започна со работа на 1 јануари 2009 година.

Седиште: БУЛЕВАР МАКЕДОНИЈА бр.5 СКОПЈЕ – ЦЕНТАР, ЦЕНТАР

Дејност: 84.11-Општи дејности на јавна управа

Законска рамка

Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18).

Подзаконски акти

- Правилник за постапување со одземен имот ("Службен весник на Република Македонија" бр.115/13 и 141/14)
- Правилник за начинот на водење евиденција на податоци за одземениот имот на Агенцијата за управување со одземен имот (Одлука на УО од 02.12.2009)
- Правилник со критериуми за отстапување на одземени предмети – возила со кои управува Агенцијата за одземен имот ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 42/19)
- Правилник за форма и содржина на службена легитимација, начин на нејзино издавање и одземање на вработените во Агенцијата за управување со одземен имот (Одлука на УО од 02.12.2009)
- Правилник за начинот на отстапување на привремено одземен имот на државни органи, здруженија на граѓани и фондации (Одлука на УО од 02.12.2009)
- Правилник за формата и содржината на образецот на записникот за одземениот имот, имотна корист и одземени предмети на Агенцијата за управување со одземен имот (одлука на УО од 18.11.2009)
- Правилник за систематизација на работни места (Одлука на УО од 07.10.2015 со последователни измени)
- Правилник за внатрешна организација на Агенцијата за управување со одземен имот (Одлука на УО од 07.10.2015)

Организациони единици

- Сектор за правни работи,
- Сектор за финансиски прашања и други економски работи
- Сектор за оперативно работење
- Одделение за управување со човечки ресурси

Буџетски корисник

Од 1 јануари 2009 година, Агенцијата е Буџетски корисник од прв ред, сметка 637, раздел 04013.

Директор

Со Одлука на Владата на Република Македонија бр.24-4522/1 од 3 август 2017 година, за в.д. директор на Агенцијата е назначен г-дин Фатон Асани.

Со Решение бр.15-2700/1 од 9 март 2023 година за в.д. директор на Агенцијата е назначен г-дин Дритон Небиу.

Со Решение бр.14-8080/1 од 27 август 2024 година за в.д. директор е назначена г-ѓа Ирена Илиевска.

Надлежности

- Агенцијата управува, менаџира со конфискуваниот имот, имотна корист и одземени предмети во кривична, прекршочна и управна постапка.
- Агенцијата постапува со конфискуваниот имот во манир на добар домаќин и стопанственик.
- Агенцијата го чува и складира одземениот имот, врши процена на неговата пазарна вредност, води евиденција на целокупниот одземен имот.

Образложение кон основните финансиски извештаи
(буџетска сметка 637, раздел 04013)
31 декември 2023 година

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжение)

Надлежности (продолжение)

- Агенцијата спроведува постапки за продажба на конфискуваниот движен и недвижен имот по пат на електронска аукција и средствата добиени од продажбата ги уплатува во Буџетот на Република Северна Македонија
- Агенцијата по добиена претходна согласност од Судот, може да спроведе продажба на привремено одземен имот доколку смета дека постои опасност од намалување на неговата пазарна (објективна) вредност
- Агенцијата отстапува без надомест одземени предмети на други државни органи по добивање претходна согласност од Владата на Република Северна Македонија.
- Агенцијата отстапува без надомест храна, облека и безалкохолни пијалоци на државни органи, здруженија и фондации и за истото ја известува Владата на Република Северна Македонија.
- Агенцијата става вон промет конфискувани наркотички дроги, психотропни супстанции прекурзори, оружје, муниција и експлозивен материјал.
- Агенцијата има и други надлежности во согласност со Законот.

2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1 Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Агенцијата ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на буџети и буџетски корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02, 98/02, 81/05, 24/11, 145/15 и 170/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21), Правилникот за сметководство на буџети и буџетски корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/03, 62/06, 8/09, 175/11 и 101/13), Правилникот за содржина на одделни сметки во сметководството на буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/02 и 98/02 и 175/11), како и според сметководствените стандарди што се применуваат во Република Северна Македонија кај буџетите и буџетските корисници, односно Меѓународните сметководствени стандарди за јавен сектор на готовинска основа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/2005), што се применуваат од 1 јануари 2006 година.

Финансиските извештаи на Агенцијата се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

2.2 Признавање на приходите и расходите

Агенцијата ги евидентира приходите и другите приливи и расходите и другите одливи со спроведување на сметководственото начело на парично исказување. Тоа значи дека приходите и другите приливи се признаваат на готовинска основа во пресметковниот период во кој настанале, според критериумот на мерливост и расположивост. При тоа, приходите се мерливи кога можат вредносно да се изразат на готовинска основа, а се расположливи кога се остварени во пресметковниот период, односно до 31 декември во тековната година.

Расходите и другите одливи се признаваат на готовинска основа во пресметковниот период во износ во кој е извршено плаќањето.

2.3 Долгорочни и краткорочни вложувања или позајмици

Исплатите во текот на годината по основ на долгорочни и краткорочни вложувања или позајмици се исказуваат како расход и истовремено како побарување, а кога се враќаат, се затвора побарување и се исказува приход.

Образложение кон основните финансиски извештаи
(буџетска сметка 637, раздел 04013)
31 декември 2023 година

2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

2.4 Трансакции во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба.

2.5 Материјални и нематеријални средства

Материјалните средства на Агенцијата се состојат од деловен простор, канцелариска и компјутерска опрема и возила, додека нематеријалните средства се состојат од софтвер. Материјалните и нематеријалните средства иницијално се евидентираат по набавна вредност, што потоа се намалува за износот на акумулираната амортизација и одредени оштетувања доколку се утврдени.

Набавната вредност се состои од: куповна вредност, царини, даноци, такси, издатоци за превоз и подвоз, сервисирање и ускладиштување, монтирање, проектни сметки, регистрации и други издатоци кои можат да се додадат на набавната вредност. Набавната вредност се корегира за износите на доградба, реконструкција, адаптација и сл. (инвестиционо одржување). Одделните поправки, преправки, замена сервисирање и слично (тековно одржување), се евидентираат како расходи во Билансот на приходи и расходи.

Агенцијата е должна да ги ревалоризира долгорочните средства, согласно Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници. Основица за ревалоризација на долгорочните средства претставува набавната вредност на средствата. Ревалоризационата вредност, односно пазарната вредност на долгорочните средства при нивно повлекување од употреба и отуѓување во текот на пресметковниот период се утврдува комисијски со проценка. Ревалоризацијата на долгорочните средства поради нивно повторно вреднување се врши со примена на стапката на порастот на цените на производителите на индустриски производи, објавена од Државниот завод за статистика. Ревалоризацијата се врши така што сите состојби на долгорочните средства се усогласуваат во согласност со извршената проценка до крајот на месецот кога средствата се повлекуваат од употреба, односно се отуѓуваат. Ревалоризацијата се врши така што сите состојби на долгорочните средства од претходната година се множат со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи од почетокот до крајот на пресметковниот период, а за долгорочните средства кои се набавени во текот на пресметковниот период нивната состојба се множи со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи од првиот ден на наредниот месец од месецот во кој е извршена набавката (вложувањето) до крајот на пресметковниот период. Резултатот од ревалоризацијата на долгорочните средства се пренесува во корист или на товар на изворите на средства.

Амортизацијата се пресметува со користење на праволиниска метода на отпис која доследно се спроведува од година во година.

2.6 Побарувања

Побарувањата се прикажани според нивната номинална вредност. За стари и сомнителни побарувања се врши исправка или отпис.

2.7 Обврски кон добавувачи

Обврските кон добавувачите се прикажани по нивната номинална вредност. Неизмирените обврски кон добавувачите се отпишуваат по основ на застареност врз основа на одлука донесена од раководството. На крајот на периодот за известување на неисплатените обврски им се спротивставуваат побарувања за неисплатени обврски искажани на активни временски разграничувања.

Образложение кон основните финансиски извештаи
(буџетска сметка 637, раздел 04013)
31 декември 2023 година

2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

2.8 Плати и надоместоци за плати

Агенцијата учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на финансиските планови.

2.9 Сметководствен принцип на континуитет

Финансиските извештаи на Агенцијата се подготвени врз основа на принципот на континуитет и овој принцип продолжува да постои како претпоставка и после издавањето на финансиските извештаи.

2.10 Залихи

Залихите се состојат од канцелариски материјали и ситен инвентар во употреба и ХТЗ опрема. Кога ситниот инвентар се става во употреба истиот целосно се отпишува. Залихите се мерат според нивната набавна вредност зголемена за трошоците што можат директно да се додадат на набавката. Мерењето на залихите се определува со метод на пондериран просек.

2.11 Јавни набавки

Агенцијата ги извршува набавките во согласност со Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 24/19 и 87/21) како и сите подзаконски акти (одлуки, уредби, правилници, тарифници и кодекс на однесување).

3. ПАРИ И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Износи во илјади денари Годината што завршува на	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Пари и парични средства	17	59
	17	59

4. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	Износи во илјади денари Годината што завршува на	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Пренесени обврски за плата и придонеси	2,179	2,182
Пренесени обврски за струја, вода, греење и поштенски услуги	1,721	714
Пренесени обврски за персонален данок за УО и договорни услуги	248	10
Останати активни временски разграничувања	50	-
	4,218	2,906

Образложение кон основните финансиски извештаи
(буџетска сметка 637, раздел 04013)
31 декември 2023 година

5. МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Градежни објекти	Опрема, канц. мебел и возила	Вкупно	Нематеријални средства (софтвер)
Набавна вредност				
На 1 јануари 2022	188,044	11,968	200,012	15,083
Набавки	-	273	273	-
Ревалоризација	31,808	2,257	34,065	2,987
Отпис/расходување	(27,397)	(783)	(28,180)	-
На 31 декември 2022	192,455	13,715	206,170	18,070
На 1 јануари 2023	192,455	13,715	206,170	18,070
Набавки	-	2,662	2,662	-
Ревалоризација	-	-	-	-
Отпис/расходување	-	-	-	-
На 31 декември 2023	192,455	16,377	208,832	18,070
Исправка на вредноста				
На 1 јануари 2022	26,875	9,039	35,914	3,874
Тековна амортизација	1,607	516	2,123	2,834
Отпис/расходување	(4,555)	(758)	(5,313)	-
Корекција за претходни години	-	(1,366)	(1,366)	-
На 31 декември 2022	23,927	7,431	31,358	6,708
На 1 јануари 2023	23,927	7,431	31,358	6,708
Тековна амортизација	1,925	2,452	4,377	3,395
Отпис/расходување	-	-	-	-
Промена на почетната состојба	1,911	-	1,911	-
Останати корекции во годината	6,839	363	7,202	2,025
На 31 декември 2023	34,602	10,246	44,848	12,128
Сметководствена вредност:				
На 31 декември 2023	157,853	6,131	163,984	5,942
На 31 декември 2022	168,528	6,284	174,812	11,362

Градежните објекти со сметководствена вредност од 157,853 илјади денари вклучуваат:

- Деловни простории на ул. Кеј Димитар Влахов бр. 4 Скопје со сегашна вредност од 72,909 илјади денари кои Агенцијата ги доби на користење во 2022 година. Во 2021 година, Владата на Република Северна Македонија донесе Одлука број 40-4190/1 од 6 април 2021 година за давање на трајно користење на недвижните ствари на Агенцијата. Правото за трајно користење на деловните простории од страна на Агенцијата е упишано во имотен лист.
- Магацин во Тетово со сегашна вредност од 79,535 илјади денари кој е предаден на користење на Агенцијата со Одлука на Владата на Република Северна Македонија бр.41-4971/1 од 3 јули 2012 година и Записник за примопредавање бр.09-2078/3 од 9 август 2012 година. Уписот во имотниот лист за наведениот објект со право на користење на име на Агенцијата е извршен на 17 јуни 2021 година.
- Почнувајќи од 2009 година, Агенцијата користи плац во Миладиновци и магацини во Гевгелија и Идризово. За наведените објекти не е извршена проценка на вредноста и не се вклучени во сметководствената евиденција на Агенцијата, ниту за истите Агенцијата поседува имотни листови со право на сопственост или користење. Поради наведеното, Агенцијата нема целосен увид и податоци за имотот со кој треба да управува согласно Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18).
- Управна зграда во Тетово со сегашна вредност од 5,409 илјади денари.

За деловниот простор на ул. Македонија бб во Скопје кој Агенцијата го добила на користење во 2011 година, на 13 април 2021 година донесена е Одлука број 40-4522/1 од страна на Владата на Република Северна Македонија за престанок на давање трајно користење на наведениот имот. Отписот од сметководствената евиденција е направен во 2022 година.

Образложение кон основните финансиски извештаи
(буџетска сметка 637, раздел 04013)
31 декември 2023 година

5. МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжение)

Промената на почетната состојба на акумулираната амортизација на градежните објекти во износ од 1,911 илјади денари се однесува на непренесен износ во почетниот налог за пренос на акумулираната амортизација на градежните објекти од 31 декември 2022 година. Дополнително, за цели на усогласување на материјалната и сметководствената евиденција на материјалните и нематеријалните средства, во текот на 2023 година извршени се корекции за намалување на нивната вредност во сметководствената евиденција во износ од 9,277 илјади денари. Раководството смета дека се настанати грешки коишто беше потребно да се коригираат, поради несоодветна функција на софтверската програма, поради што за корекциите не располага со соодветна поткрепувачка документација.

6. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Износи во илјади денари Годината што завршува на	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Краткорочни обврски кон добавувачи	1,884	627
Обврски кон вработените за бруто плати	2,179	2,182
Останати обврски (привремено вработени и членови на УО со персонален данок)	155	97
ПВР – картичка ВИЗА	17	59
	4,235	2,965

7. ДРЖАВЕН-ЈАВЕН КАПИТАЛ

Структурата и вредноста на државниот-јавен капитал на Агенцијата е следнава:

	% структура		во илјади денари	
	2023	2022	2023	2022
Основач со Закон				
Влада на Република Северна Македонија	100%	100%	169,926	186,174

8. ПРИХОДИ

	Износи во илјади денари Годината што завршува на	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Трансфери од други нивоа на власт	33,085	29,981
	33,085	29,981

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Износи во илјади денари Годината што завршува на	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Плати и надоместоци за плати	18,282	14,695
Придонеси за плати	7,091	5,711
Останати надоместоци за вработените	450	400
	25,823	20,806

Образложение кон основните финансиски извештаи
(буџетска сметка 637, раздел 04013)
31 декември 2023 година

10. СТОКИ И УСЛУГИ

	Износи во илјади денари Годината што завршува на	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Трошоци за службен пат и останати трошоци	150	190
Комунални и комуникациски услуги	3,637	4,596
Ситен инвентар (канцелариски материјали, весници и сл)	351	329
Поправки и тековно одржување	349	548
Договорни услуги - закупнина на деловен простор и други	1,218	1,930
Останато	599	686
	6,304	8,279

11. РАЗНИ ТРАНСФЕРИ

	Износи во илјади денари Годината што завршува на	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Други трансфери	73	560
Главен долг по извршни исправи	282	-
Камата по извршни исправи	65	-
Трошоци по извршни исправи	465	-
	885	560

12. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

	Износи во илјади денари Годината што завршува на	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Набавка на опрема и машини	13	51
Реконструкција на градежни објекти	60	215
Вложување и нефинансиски средства	-	70
	73	336

Образложение кон основните финансиски извештаи
(буџетска сметка 637, раздел 04013)
31 декември 2023 година

13. НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Настани по завршувањето на периодот на известување се следниве:

- Со допис бр. 10-345/1 од 16 февруари 2019 година, Министерството за правда на Република Северна Македонија – Управа за извршување на санкции, ја извести Агенцијата за започнување на активности за изградба на објекти во склоп на КПУ „Идризово“, при што, на Агенцијата и е доделена нова локација во замена за плацот во Миладиновци и магацинот во Идризово. Градежните активности кои биле планирани за почетокот на 2020 година биле ставени во мирување поради погрешен број на парцела наведен во планската документација за урбанистички план во Агенцијата за планирање на просторот Скопје. Постапката за усогласување е во тек и градежните активности се уште не се започнати. Во октомври 2023 година, Агенцијата подготви идеен проект за магацин на КП 406 / 1 К.О. Идризово, со финансиска пресметка и по истата побарани се средства од буџетот за продолжување на активностите.
- На 13 март 2024 година, донесено е ново законско решение - Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка. Со овој закон се врши усогласување со Директивата 2014/42/EУ на Европскиот парламент и Европскиот совет од 3 април 2014 за замрзнување и конфискација на предмети и приноси од казниво дело во Европската унија CELEX број 32014L0042. Со овој закон се уредува постапката за управување со привремено одзементиот имот и привремено одземените предмети и конфискуваниот имот и имотна корист како принос од кривично дело и одземените предмети во кривичната и прекршочната постапка, со трајно одземените предмети во управна постапка, водење на електронски регистар за одзементиот имот, како и основањето, надлежноста, управувањето, раководењето и други прашања поврзани со работата на АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ Скопје.

Освен наведеното, по завршувањето на периодот на известување, нема други настани кои бараат корекција или дополнителни обелоденувања во финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2023 година.

14. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута, на 31 декември 2023 и 2022 година се следните:

	31 декември 2023	Во денари 31 декември 2022
ЕУР	61.4950	61.4932

ПРИЛОГ 1 – ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ПРИЛОГ 2 – ГОДИШНА СМЕТКА

510

64687560

048678000011

Период

040136181920212223242526

Контролор

Резервни кодекси

Идентификационен бр. (EMBS)

Агенција за управување со одземен имот

Македонија бр.5

кеј Дим 071397269

Биланс на состојба

на ден 31.12. 2023 година

Адреса за е-пошта

info@odzemenimot.gov.mk

Адреса за е-пошта

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на редот	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	186,173,504	226,896,654	56,970,746	169,925,908
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112	11,361,617	18,070,024	12,128,202	5,941,822
2.	010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	174,811,887	208,826,630	44,842,544	163,984,086
3	020 и 029д	Градежни објекти	115	168,527,283	192,454,094	34,602,574	157,851,520
4	21 и 029д	Станови и деловни објекти	116				0
		ГРУПА 029					

Ред. бр.	Група сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Сметка	Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	022 и 029	Опрема	117	6,284,604	16,372,536	10,239,970	6,132,566
6	023 и 029д	Повеќегодишни насаи	118				0
7	024 и 029д	Основни стадо	119				0
8	025 и 029	Други материјални средства	120				0
9	026 и 029д	Аванси за материјални средства	121				0
10	030	III - 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				0
11	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОЕБРУРАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	2,964,908	4,234,600	0	4,234,600
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	59,248	17,161	0	17,161
12	100	Сметка	126				0
13	101	Благајна	127				0
14	102	Издвоени парични средства	128				0
15	103	Отворени акредитиви	129				0
16	104	Девизна сметка	130				0
17	105	Девизни акредитиви	131				0
18	106	Девизналагајна	132				0
Ред.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Сметка	ИЗНОС			
				Тековна година			

бр	сметка	по ред	година	Бруто	Исправка на вредности	Нето (6-7)
1	2	4	5	6	7	8
19.	108 Други парични средства	133	59,248	17,161		17,161
20.	11 II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				0
	III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	0	0		0
21.	120 Побарувања од буџетот	136				0
22.	121 Побарувања од фондот	137				0
23.	122 и 129д Побарувања од купувачи во земјата	138				0
24.	123 и 129д Побарувања од купувачи во странство	139				0
25.	13 IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				0
26.	14 V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				0
27.	15 VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				0
28.	16 VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				0
29.	17 VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				0
30.	190 до 197 IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				0
31.	198 Други активни временски разграничувања	146	2,905,660	4,217,439		4,217,439
	В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	0	0		0
32.	31 Материјали	148				0
всуд	Група на сметки или					
	ПОЗИЦИИ			ИЗНОС		
			Претходна	Тековна година		

бр.	сметка	б/о	година	Бруто	Исправка на вредности	Чето (6.7)
1	2	3	4	5	6	7
33.	32	Резервни делови	149			0
34.	36	Ситен инвентар	150			0
35	60	Производство	151			0
36.	63	Готови производи	152			0
37.	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153			0
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154	0	0	0
38	090	Непокриени расходи од поранешни години	155			0
39.	092	Непокриени расходи	156			0
40	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157			0
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158			0
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	189,138,412	231,131,254	174,160,508
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160			0
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	И з н о с			
		Сметка на АСМ	Претходна година (Почетна состојба)	Износ на денот на билансирање		
			(Тековна година)			

1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	186,173,504	169,925,908
43.	900	Државен-јавен капитал	162	186,173,504	169,925,908
44	901	Останат капитал (запиши на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	163		
45.	91	II. Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165	0	0
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166		
47.	922	Вложувања од странски лица	167		
48.	923	Кредити од банки во земјата	168		
49.	924	Други кредити во земјата	169		
50.	925	Кредити од странство	170		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	2,964,908	4,234,600
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		
ИЗНОС					
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Однес на АОП	Претходна година (Почетна состојба) (Тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6

		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	627,181	1,883,876
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	627,181	1,883,876
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	87,000	135,000
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187	87,000	135,000
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		
			И з н о с		
Ред бр	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Претходна година (Почетна состојба)	Претходна година (Тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6

		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189	9,666	18,888
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
	251	Обврски за акцизи	191		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193	9,666	18,888
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	195		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	2,181,813	2,179,675
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	59,248	17,161
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	189,138,412	174,160,508
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во

0

Лице одговорно за составување на билансот

Раководител

На ден

29.02. 2024 година

Јаготка Богоевска

Дритон Небиу



бр.	сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	на АОП	Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
11	423	Материјали и ситен инвентар	015	328,852	349,866
12	424	Поправки и тековно одржување	016	547,859	348,902
13	425	Договорни услуги	017	1,930,250	1,218,054
14	426	Други тековни расходи	018	686,028	599,920
15	427	Привремени вработувања	019		
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЊБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020	0	0
16	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021		
17	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024	0	0
19	441	Дотации од ДДЗ	025		
20	442	Наменски дотации	026		
21	443	Блок дотации	027		
22	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029	0	0
23	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030		
24	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031		
25	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	560,000	884,476
26	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28	463	Трансфери до невладини организации	036		
29	464	Разни трансфери	037	560,000	72,876
30	465	Исплати по извршни исправи	038		811,600
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039	0	0
31	471	Социјални надоместоци	040		
32	472	Плаќање на бенефиции од Фондот за ПИОМ	041		
33	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043		
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година

1	2	3	4	5	6
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044	335,596	72,950
35	480	Купување на опрема и машини	045	50,976	12,950
36	481	Градежни објекти	046	214,620	60,000
37	482	Други градежни објекти	047		
38	483	Купување на мебел	048		
39	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40	485	Вложувања и нефинансиски средства	050	70,000	
41	486	Купување на возила	051		
42	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055	0	0
45	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056		
46	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		A. ВКУПНИ РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	29,981,089	33,084,618
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	0	0
48	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061	0	0
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	0	0
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063	0	0
49	830	За покривање на загуба	064		
50	831	За поврат во буџетот односно фондот	065		
51	833	За пренос во наредната година	066		
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6

		Г. ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061)=105	067	29,981,089	33,084,618
		ПРИХОДИ: I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	068	0	0
52	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	069		
53	712	Придонеси за социјално осигурување	070		
54	713	Даноци од имот	071		
55	714	Домашни даноци на стоки и услуги	072		
56	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	073		
57	716	Еднократни посебни такси	074		
58	717	Даноци на специфични услуги	075		
59	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	076		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077	0	0
60	721	Претприемачки приход и приход од имот	078		
61	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62	723	Такси и надоместоци	080		
63	724	Други владини услуги	081		
64	725	Други неданочни приходи	082		
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 083 до 087)	083	0	0
65	731	Продажба на капитални средства	084		
66	732	Продажба на стоки	085		
67	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086		
68	734	Приходи од дивиденди	087		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	088	29,981,089	33,084,618
Ред. бр.	Група на метки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
69	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	29,981,089	33,084,618

70.	742	Донации од странство	090		
71.	743	Капитални донации	091		
72.	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093	0	0
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	094		
74.	753	Долгорочни обврзници	095		
75.	754	Друго домашно задолжување	096		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097	0	0
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77.	762	Странски влади	099		
78.	769	Други задолжувања во странство	100		
79.	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	101		
80.	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		A. ВКУПНИ ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	29,981,089	33,084,618
81.	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+061 минус 103)	104	0	0
		В. ВКУПНО: (103+104=067)	105	29,981,089	33,084,618
82.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106		

Во

0

На ден

29.02. 2024 година

Лице одговорно
за составување
на билансот

Јаготка Богоевска

М.П.

Раководител
Дритон Небиу

